

Квартален Образец

Од

01.04.2011

До

30.06.2011

УВОЗ

М З Ш В

Извештај за извршен инспекторски надзор - Државен инспекторат за земјоделство / Фитосанитарна инспекција											
Име на фирма или правно лице предмет на надзор	Извршени контроли		Извршени контроли				Извршени контроли		Извршени контроли		
	Прв квартал		Втор квартал				Трет квартал		Четврт квартал		
	Ред број	Законски основ	Ред број	Законски основ		Ред број	Законски основ	Ред број	Законски основ		
"ЗОМИ МАК" ДООЕЛ Струмица	---	1	Закон за државниот инспекторат за земјоделство				---	---	---	---	---
			Закон за здравјето на растенијата								
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија								
"БАКО КОМЕРЦ" Скопје	---	2	Закон за производи за заштита на растенијата				---	---	---	---	---
			Закон за здравјето на растенијата								
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија								
"АГРО ЕФОДИЈА" Струмица	---	3	Закон за производи за заштита на растенијата				---	---	---	---	---
			Закон за здравјето на растенијата								
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија								

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПРОНЕКС МАК" Струмица	---	4	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МЕГА ИМПЕКС" Скопје	---	5	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДАЛАС" Скопје	---	6	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТЕКА ПРОМ" Гевгелија	---	7	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"ПАЛМА ШПЕД ДООЕЛ" Скопје	---	8	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЗОДИ КОМЕРЦ" Кавадарци	---	9	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕЛЕН" ТДПТ Виница	---	10	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КАБАНА" Скопје	---	11	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВЕЗЕ ШАРИ" Тетово	---	12	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БУЉАР ФМ" ДООЕЛ Скопје	---	13	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДС ФУДС КУМАНОВО" Куманово	---	14	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ГОЛДЕН НУТС ДООЕЛ" Скопје	---	15	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"ВИТОРИА ГРАПС" ДТП ДОО Гевгелија	---	16	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДАКА ТРАНСПОРТ" Гевгелија	---	17	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АСТРА КОМЕРЦ" Скопје	---	18	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФРЕШ ФРУИТ" Скопје	---	19	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АТЛАНТИК" Скопје	---	20	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПЕЦА КОМЕРЦ" Кавадарци	---	21	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КАЈЕВИК" КОМПАНИ Скопје	---	22	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МИНИ АГРО" Гевгелија	---	23	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЖИТО ВАРДАР" АД Велес	---	24	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АЛВИМАК" Струмица	---	25	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕКОХЕРБС" Скопје	---	26	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РУМКО" Ресен	---	27	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БИСПРОМЕТ" ДОО Битола	---	28	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СЕМЕНАРСТВО" ДОО Скопје	---	29	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ХОЛМА ТРЕЈД" Струмица	---	30	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФЕРТ ХЕМ" Велес	---	31	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕДИНСТВО" Тетово	---	32	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СТОКОПРОМЕТ" Прилеп	---	33	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"20 ТИ ВЕК" Пехчево	---	34	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРОХЕМИЈА" Скопје	---	35	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРО СТАРТ" Куманово	---	36	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје	---	37	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАНОВ" ДООЕЛ Делчево	---	38	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТДР СКОПЈЕ" Скопје	---	39	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"АЛКАЛОИД" Скопје	---	40	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"11 ОКТОМВРИ" ФЗЦ Куманово	---	41	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"МОКА ПРОМЕТ МОМЕ" ДООЕЛ Куманово	---	42	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАЛИНА 99" Велес	---	43	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

				Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
				Закон за здравјето на растенијата		
				Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РОЗЕН ЦЕНТЕР" ДОО	Тетово	---	44	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
				Закон за ѓубриња		
				Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
				Закон за здравјето на растенијата		
				Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДУЛИ Л ДОО" ДППУ	Скопје	---	45	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
				Закон за ѓубриња		
				Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
				Закон за здравјето на растенијата		
				Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАЈНИК" Битола		---	46	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
				Закон за ѓубриња		
				Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
				Закон за здравјето на растенијата		
				Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕВГЕНИ" Скопје		---	47	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
				Закон за ѓубриња		

"ВРВ ЗЛАТЕН ЛИСТ АГРОХЕМИКАЛ" Неготино	---	48	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БРАЌА ЧОТИ" Куманово	---	49	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АДРИУС" Скопје	---	50	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАЈАНЦА-ШПЕД ДООЕЛ" Скопје	---	51	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

"ГРИН АГРО" Скопје	---	52	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"АГРО ЈУНИ КОМ" Скопје	---	53	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"АЛТОР БОЈ" Скопје	---	54	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЖАНИ КОМПАНИ" Скопје	---	55	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"АГРИМАТКО" Скопје	---	56	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"БЕСО ИНТЕРЦО ДООЕЛ" Скопје	---	57	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"Р.Б. КОНСТРУКЦИОН" Скопје	---	58	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"БУЈО ГРАДБА" Скопје	---	59	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БОРДИНГ" ДООЕЛ Виница	---	60	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ОФИС ПЛУС" Скопје	---	61	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
ДПТУ"БОРОВО СТЕБЛО"ДООЕЛ Берово	---	62	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АКОРД ИНЖЕНЕРИНГ" Скопје	---	63	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"ДЈУЗЕ ПРОМ " ДООЕЛ Пехчево	---	64	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФРУИТ АНТАЛИЈА" Скопје	---	65	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЖИТО ЛУКС" интер Скопје	---	66	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ГАЛАКТИКА" Струмица	---	67	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

"ГЕОТЕРМИКА" - ТЕХ Струмица	---	68	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ВЕЛА ПРОДУКТ" Скопје	---	69	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ФУНГИ МАК" Скопје	---	70	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ГЕННЕН" ДОО Скопје	---	71	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

"ФИ ВИТАМИНКА" Прилеп	---	72	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ПОДРАВКА" Скопје	---	73	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"РОЈТЕМ" ПП Прилеп	---	74	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СНЕИСИС" Скопје	---	75	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

"ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ" ТДПУ Велес	---	76	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДЕНДРОЦЕНТАР" Скопје	---	77	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БЕКОМ" ДОО Битола	---	78	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФЛОРИС" Гевгелија	---	79	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КОНТАКТ-ТРЕЈД" Тетово	---	80	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КАШТАНЕВА" ПТП Скопје	---	81	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕКСПЕД" Гевгелија	---	82	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РАДОМАК" Скопје	---	83	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ПЕЛАГОНИЈА" АК Битола	---	84	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРО ИНВЕСТ" Прилеп	---	85	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЗК ПЕЛАГОНИЈА" Битола	---	86	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РИКРОМ" Скопје	---	87	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

"ДТП ПИНУС ДООЕЛ" Кавадарци	---	88	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ХАДЈИСКА" ДООЕЛ Куманово	---	89	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПЛАНЕТ ИМПЕРАТОР МКД" Скопје	---	90	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АКТИВ ПРОЕКТ" Кицево	---	91	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВИВА КЕТЕРИНГ" Гостивар	---	92	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ГЕНЕН ГОЈКО" Скопје	---	93	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЦРВЕНИ БРЕГОВИ" Неготино	---	94	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ГРЕЕН ПЛАНЕТ" Скопје	---	95	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЖИЗА" Струмица	---	96	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАГРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Скопје	---	97	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЛЕОПАРД" Штип	---	98	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВОТИМ КОМЕРЦ" ДООЕЛ Струга	---	99	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"ФРУКТА ФРУТА" Скопје	---	100	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ФРУКТА ФРУТА" Скопје	---	100	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ОВАЛЕКС ТРЕЈД" Скопје	---	101	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ОВАЛЕКС ТРЕЈД" Скопје	---	101	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"САРДОНИКС" Скопје	---	102	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"САРДОНИКС" Скопје	---	102	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СТРИМА ЕКСПОРТ" Скопје	---	103	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"СТРИМА ЕКСПОРТ" Скопје	---	103	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРО МИТ" Свети Николе	---	104	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВИТАЛИА" НИКОЛА Д.О.О. 1000 Скопје	---	105	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РИО" Скопје	---	106	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЧЕЗА КОМЕРЦ" ЦО Скопје	---	107	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"СУНИЛЕНС" Скопје	---	108	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"АГРОМА" Струмица	---	109	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"СОРЕЛА С.А" Битола	---	110	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕМОНА ШПЕД" Скопје	---	111	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

"КОБИЛ" Битола	---	112	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"КОБИЛ" Битола	---	112	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"КОБИЛ" Битола	---	112	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"КОБИЛ" Битола	---	112	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
"ПРВИ МАЈ КОМЕРЦ" Неготино	---	113	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ПРВИ МАЈ КОМЕРЦ" Неготино	---	113	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
"ПРВИ МАЈ КОМЕРЦ" Неготино	---	113	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ВАЛЕНТИНА ПРОМЕТ" Радовис	---	114	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
"ВАЛЕНТИНА ПРОМЕТ" Радовис	---	114	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ВАЛЕНТИНА ПРОМЕТ" Радовис	---	114	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
"АГРИА ГРОУП" Велес	---	115	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"АГРИА ГРОУП" Велес	---	115	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"АЛКО БАРОН" Скопје	---	116	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СИМО ПРОМ" Тетово	---	117	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРО ПЕЛАГОНИЈА" Прилеп	---	118	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КАНААН" Скопје	---	119	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"МИЛЕ МАРКЕТ" Скопје	---	120	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ДИ-ДА СТАР КОМПАНИ" Скопје	---	121	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ВИТАЛИЕН НИКОЛА" Скопје	---	122	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
"АГАР КОМПАНИ" Босилово	---	123	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за здравјето на растенијата		---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"АГРО МИЛ" Скопје	---	124	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"АЛБ ИМПЕКС ГАФИ" Тетово	---	125	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"АД ИЛИНДЕН" Струга	---	126	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ГРАНД ЕКСПОРТ" Скопје	---	127	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АНА ИМПОРТ" Битола	---	128	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ГАЦАФЕРИ" Тетово	---	129	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРО ПРОДУКТ" Богданци	---	130	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
БАНЕКС САДУЛА Скопје	---	131	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ГЕМИ ГРУП" Скопје	---	132	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДО ДО КОМПАНИ" Битола	---	133	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДЕТОНИТ" Радовиш	---	134	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АНДИ ПРОМЕТ" Скопје	---	135	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"АКО ГРАДБА"ДООЕЛ Гостивар	---	136	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТРНКА КОП УВОЗ- ИЗВОЗ" ДООЕЛ Берово	---	137	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЗОДИМАК" Гевгелија	---	138	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВАЛЕРИНА ШПЕД" Скопје	---	139	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ВЕТЕРИНАР" Гевгелија	---	140	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЈУГО СТИЛ" Дојран	---	141	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МЕМ ВОЌАР" Гевгелија	---	142	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФАЛКОН" ДООЕЛ Струмица	---	143	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КОСТУРАНКА" Струмица	---	144	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КСД КОМПАНИ" Струмица	---	145	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕКОНОМИЈА" ПТП Струмица	---	146	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕКО ЦВЕТ" Гевгелија	---	147	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"АГРО КОМБИНАТ ЃУМАЈЛИЈА"	---	148	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"СОРО ПРОМЕТ" Прилеп	---	149	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ГЕНК КОМЕРЦ" Струга	---	150	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"РОБУСТС ЛТД" Гостивар	---	151	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за ѓубриња		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРО ИМПЕКС" Гевгелија	---	152	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СТИКОН" Гевгелија	---	153	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТРГО ШПЕД ТРАНС" Велес	---	154	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ОКЛАХОМА"ДООЕ Л Пехчево	---	155	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"СОКОЛ" ДПТУ Велес	---	156	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДС ФООДС" Куманово	---	157	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ШКОРПИОН ДРАГАН" Богданци	---	158	Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КЛУБ 77" Радовис	---	159	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за ѓубриња		

"АГРОМАРКЕТ" Струмица	---	160	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"МРАК" ДОО Струмица	---	161	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"КАМ" ДОО Скопје	---	162	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФЛЕШ" ДООЕЛ Делчево	---	163	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ПРИМА ПРОМЕТ" Скопје	---	168	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
"БЕЛИМБЕГОВО" ЖИВИНАРСКА ФАРМАСкопје	---	169	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
"БОНУМ" Скопје	---	170	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ИМПЕРИЈАЛ ТОБАЦО ТКС" АД Скопје	---	171	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		

"ШАР ПЛАНИНА КОМЕРЦ"ДРАГО ДООЕЛТетово	---	172	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ИЛИРИЈА ТРАНС" Тетово	---	173	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ГОКО ПРОМЕТ" Скопје	---	174	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ДИПАРТ ДООЕЛ" Скопје	---	175	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

"АЛФА КОМЕРЦ" Скопје	---	176	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"АЛФА КОМЕРЦ" Скопје	---	176	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"АЛФА КОМЕРЦ" Скопје	---	176	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ГРАНИТ" ГП Скопје	---	177	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ГРАНИТ" ГП Скопје	---	177	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"БОРИС-КОМЕРЦ" ДООЕЛ Штип	---	178	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БОРИС-КОМЕРЦ" ДООЕЛ Штип	---	178	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"БОРИС-КОМЕРЦ" ДООЕЛ Штип	---	178	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ИНТЕР ДРВО" Скопје	---	179	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИНТЕР ДРВО" Скопје	---	179	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КОНТИНЕНТ ЛПГ" Скопје	---	180	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАТЕЛЕН" ЛТД Гевгелија	---	181	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВАНЕ ПРОМЕТ" Струмица	---	182	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПАНОРАМА" Струмица	---	183	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"АЛФА СИД" Скопје	---	184	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЗОИ УНИОН" Неготино	---	185	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИН ЗЕЛЕ ПРОМ" ДООЕЛ Струмица	---	186	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АТЛАНТИДА" Тетово	---	187	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"МУЛТИПРОМ" Скопје	---	188	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ТУФЕКОВИК КОМПАНИ" Интерес	---	189	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ТОНДАХ" АД Виница	---	190	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ЈУС - ЈУ" Скопје	---	191	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за здравјето на растенијата		---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		---
			Закон за здравјето на растенијата		---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕДИНСТВО" Струмица	---	192	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БРАПО" ДОО Скопје	---	193	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПРИЛЕПСКА ПИВАРА АД" Прилеп	---	194	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕУРО ТРЕЈД КОМПАНИ" Тетово	---	195	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВАРДАР" Градско	---	196	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АНА МАК" Скопје	---	197	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МИН ЕКС" Кавадарци	---	198	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СЕМЕНАРНА" Скопје	---	199	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"АГРОПРОМЕТ СЕМЕНАРСТВО" ДОО Струмица	---	200	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЏОЛИ КОМЕРЦ" Струга	---	201	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЖИТО НАМА АД" Куманово	---	202	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"САНФУД ДООЕЛ" Схтип	---	203	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МЕБЕЛ ВИ" Виница	---	204	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИСТРА" Кочани	---	205	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВЕРОПУЛОС" Скопје	---	206	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕВРОСАДНИЦИ" Гевгелија	---	207	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"НУТРИКО" ДООЕЛ Битола	---	208	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ХЕРБОС" Скопје	---	209	Закон за производи за заштита на растенијата		---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕУРО МИЛК" Скопје	---	210	Закон за производи за заштита на растенијата		---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕУРО КАЛЕМ" Скопје	---	211	Закон за производи за заштита на растенијата		---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КАЛЕМАР" ДООЕЛ Скопје	---	212	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СОПРОДЕКС" Скопје	---	213	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БМШ ТРЕЈД" Тетово	---	214	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БУЛА ТРАНС" Тетово	---	215	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"МИЛ КОМ" Скопје	---	216	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"АГРО СЛОГА" Тетово	---	217	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО ДОО" Чешиново	---	218	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВИТАЛИКО" Скопје	---	219	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

"БЕСТ ЦОРПОРАТИОН" Битола	---	220	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПРОНЕКС-ХЕМ" Струмица	---	221	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИТАЛМАК" Струмица	---	222	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АКВАТИКА" Неготино	---	223	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

				Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
				Закон за здравјето на растенијата		
"ОРГАНИК ФУД" Д.О.О. Скопје	---	224	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство	Закон за здравјето на растенијата		
				Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
				Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
"ОРБИТА ТРАНС" Скопје	---	225	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство	Закон за здравјето на растенијата		
				Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
				Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
"ИЦЕ ТАЉО" Гевгелија	---	226	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство	Закон за здравјето на растенијата		
				Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
				Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
"ХРОМОС" Скопје	---	227	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство	Закон за здравјето на растенијата		

"АГРОСЊИФТ" ДООЕЛ Гевгелија	---	228	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АДГ ПЕЛАГОНИА" Струмица	---	229	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ХЕМОМАК" Скопје	---	230	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДОНЧО 95" Неготино	---	231	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАГАН МАК" Скопје	---	232	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ХОРИЗОНТ" Скопје	---	233	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПЛУСКА ОТЛИА" Куманово	---	234	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АТЛАНТА" ЈТД Макед. Каменица	---	235	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРОЛЕН" ДООЕЛ Битола	---	236	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АВДО" ДООЕЛ Скопје	---	237	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БИМА КОМПАНИ" Скопје	---	238	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КОДА ТРЕЈД" Струмица	---	239	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"ЕУРО ПАК" Струмица	---	240	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"АНДОНОВ" Свети Николе	---	241	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"НИП ПРОМ" Струмица	---	242	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МИЛТ" ДООЛ Охрид	---	243	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

"МХ КОМПАНИ" ДОО Струмица	---	244	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ХОЛЛАНД ФАРМИНГ" Скопје	---	245	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЗОЛА ПЕТРОЛ" Страцин	---	246	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ХИТБ 73" Тетово	---	247	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"М ШЕСТ АГРАР" Велес	---	248	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ГАРДЕН ЦЕНТАР РУСХИТИ ДОО" Тетово	---	249	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
ФАБРИКА ЗА КВАСЕЦ И АЛКОХОЛ Битола	---	250	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"СИЦИЛИЈА" ТП Струмица	---	251	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЈСП АКТУЕЛ" Скопје	---	252	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БР СТРИМА ДООЕЛ" Скопје	---	253	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕН ЕС КОМЕРЦ" Скопје	---	254	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДЕМА СТИЛ" Скопје	---	255	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПАПРИКА" ДООЕЛ Скопје	---	256	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТУРТЕЛ" Штип	---	257	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ" Скопје	---	258	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АМБАЛАЖА КАБРАН" Кавадарци	---	259	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТЕМПО ПАСА" Гевгелија	---	260	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СТОКО ИМПЕКС" Скопје	---	261	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВИА- ЧОК ДООЕЛ" Македонија	---	262	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
ДОО "ДРОГА" Скопје	---	263	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДИСАРТ СКОПЈЕ" Скопје	---	264	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕНЕДМА ДООЕЛ" Струга	---	265	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРОМЕДИКА" Ресен	---	266	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БЛАГИМАР ИГО" ДООЕЛ БИТОЛА Битола	---	267	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДРЕНИК М" ДООЕЛ Скопје	---	268	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АДИГ" Гостивар	---	269	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФАРМА АГРИПРО" Валандово	---	270	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БЕЈТО ПРОМ" Скопје	---	271	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"БМС" Скопје	---	272	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"БЕЈБИ ТРАНС" Гостивар	---	273	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"БУРНИК НИКОЛА" ПП Битола	---	274	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДТУ ПИЦ ЦО" ДООЕЛ Скопје	---	275	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ДТУ ПИЦ ЦО" ДООЕЛ Скопје	---	275	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ДТУ ПИЦ ЦО" ДООЕЛ Скопје	---	275	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

"АЛЛИАНЦЕ ОНЕ МАЦЕДОНИА" Кавадарци	---	276	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
МЛИН "ИВАНА" Свети николе	---	277	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ГУНЦХЕ ГУЛНЕАР ДООЕЛ" Гостивар	---	278	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПАЛМА" Гостивар	---	279	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЈАНЕВ КОМПАНИ" Македонија	---	280	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕКО РАСТ" ДООЕЛ СКОПЈЕ Скопје	---	281	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРОБРЕНД" С.смолари	---	282	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО" Валандово	---	283	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"ГАМА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Скопје	---	284	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"МАКС" ДТПУ ДОЕЛ Струмица	---	285	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за здравјето на растенијата		
"НЕОХЕМ" Куманово	---	286	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ЦОКИ ВУЧЕНОВИЌ" Струмица	---	287	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТОЈНА КОМЕРЦ" Велес	---	288	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕМО ЕТЕРНА" Скопје	---	289	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МИГОР ХХ" Крива паланка	---	290	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"Д.О.О.Е.Л АМАИ" Гостивар	---	291	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДАУТИ КОМЕРЦ" Скопје	---	292	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РИМКОС ТРЕЈД" Битола	---	293	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЖИТОНАМА АД" Свети николе	---	294	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МИОЛИ" Крива Паланка	---	295	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЈУГОКОКТА" ДОО Штип	---	296	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕЛАН АГРО" Гевгелија	---	297	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АЛИЈАНС" УАН Кавадарци	---	298	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПРИЛЕП" ТУТУНСКИ КОМБИНАТ Прилеп	---	299	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИН ЗЕЛЕ ПРОМ" Струмица	---	300	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"НАБИЗИ" Радолиште	---	301	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФЕРТИ НАТУРЕ" Струмица	---	302	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЗАСТАВА АУТО" Скопје	---	303	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВРЕЛО ПРОДУКТ" Скопје	---	304	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ОЗ-ТУ ЦОМПАНС ДОО" Скопје	---	305	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЖИТО ОРИЗ" Кочани	---	306	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"УНИКА" Штип	---	307	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВРЕЛА ПРОДУКТ" Скопје	---	308	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ХВИ ИМПЕКС" Скопје	---	309	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАНЕКОМ" Скопје	---	310	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТЕТОВСКО ЈАБОЛКО" Тетово	---	311	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"ПРВИ МАЈ ПРОМЕТ" Дебар	---	312	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МЕГА КО" Куманово	---	313	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕРАС ШПЕД" Куманово	---	314	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СИСБРО КОМПАНИ"ЕХИМ Кратово	---	315	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"С-ТЕЛЛ-А ШПЕД" Куманово	---	316	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КАЗАБЛАНКА" Кавадарци	---	317	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ВАТЕКС" АД Велес	---	318	Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за ѓубриња		
"КИТАНО" БИТОЛА	---	319	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за ѓубриња		

"ЕФТИНИЈА" ДООЕЛ Демир хисар	---	320	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СПЕКТАРНИК ДООЕЛ" Скопје	---	321	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ХАЈАТ ФРУИТ ДООЕЛ" Ресен	---	322	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"САЛМАК МБ" Скопје	---	323	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СОРЕЛА ЈОРГО ГОГУ" Битола	---	324	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МТ ЦЕНАР" Македонија	---	325	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФРУИТ ТРЕЈД" Битола	---	326	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТАПС ГРОУП ДООЕЛ" Ресен	---	327	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ШОП ШПЕД" Гевгелија	---	328	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПИК КО" ДООЕЛ Скопје	---	329	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ГУЛЕВСКИ КОМПАНС" ДООЕЛ Битола	---	330	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФИЈИ" ДОО Дебрешта-прилеп	---	331	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СИНПЕКС" Битола	---	332	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АВТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Скопје	---	333	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БЛАГОЈ ГЈОРЕВ" Ф- КА Велес	---	334	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРОБОНАК" Штип	---	335	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ГРАДИНАР ЛОЗА" Скопје	---	336	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СОРЕКС" Тетово	---	337	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕУРОПА ЕХПРЕСС Д.О.О" Битола	---	338	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ХИЛДИН КОМЕРЦ" Тетово	---	339	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МЕГА ТИМ" Скопје	---	340	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРО МАК" Скопје	---	341	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ОКЕАН ШПЕД ФС" Скопје	---	342	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРО-МИКС" Скопје	---	343	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕЛМИГО" ЛТД Скопје	---	344	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАРТЕ ЕКО ЦВЕТ ДООЕЛ" Битола	---	345	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВИТАМИНКА" Прилеп	---	346	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРИПРО" Гевгелија	---	347	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАЦГРЕЕН" Скопје	---	348	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ШЕКО МЕЛ" Свети Николе	---	349	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТИКВЕШ" АД АК Кавадарци	---	350	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БАЈРО КОМПАНИ" Гостивар	---	351	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЛЕСКА ЛТД" Виница	---	352	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"С.П.ТРЕЈД" Гевгелија	---	353	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПАЛМА КОМЕРЦ" Скопје	---	354	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕВТИНИЈА" Демир Хисар	---	355	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"МРАМОРГРАН" Прилеп	---	356	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"МРАМОРГРАН" Прилеп	---	356	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"МРАМОРГРАН" Прилеп	---	356	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"МРАМОРГРАН" Прилеп	---	356	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ЖИТО ПРОМ" Гевгелија	---	357	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ЖИТО ПРОМ" Гевгелија	---	357	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"АГРОВЕТ" Охрид	---	358	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"АГРОВЕТ" Охрид	---	358	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"АГРОПИН" Скопје	---	359	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"АГРОПИН" Скопје	---	359	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		

"АТУ МАЦЕДОНИА ДООЕЛ" Скопје	---	360	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ЕЛИНГ - ДА" Кичево	---	361	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ЕН ЕС КОМПАНИ" Скопје	---	362	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТЕРРАВИА" Прилеп	---	363	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"АТУ МАЦЕДОНИА ДООЕЛ" Скопје	---	360	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ЕЛИНГ - ДА" Кичево	---	361	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ЕН ЕС КОМПАНИ" Скопје	---	362	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТЕРРАВИА" Прилеп	---	363	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ФРУКТАЛ"	Скопје	---	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
		364	Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ВОЛТАКОМ"	Прилеп	---	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
		365	Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"АНА ДООЕЛ"	Битола	---	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
		366	Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ИВАНИ"	Струмица	---	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
		367	Закон за ѓубриња		

"ХОДЗА СЕЛМАН ДООЕЛ" Куманово	---	368	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"33 РОМАНОВЦЕ" Романовце	---	369	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПЕРПАРИМИ" УТП Куманово	---	370	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТОСКА 2002" Велес	---	371	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

ТАСК ФОРС ФАЛКОН Скопје Петровец	---	372	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРОС" Охрид	---	373	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРОФЕЛНА" Струмица	---	374	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КАЛЦОНА" ДООЕЛ Скопје	---	375	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ЕКСПАНДА" Скопје	---	376	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
"РОМЕРО" ДООЕЛ Виница	---	377	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
"АГРОПРОИЗВОД 98" Куманово	---	378	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		---
			Закон за здравјето на растенијата		
"КОАЛА ТРЕЈД КОМАНИ" Скопје	---	379	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за здравјето на растенијата		---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		---
			Закон за здравјето на растенијата		---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ХХОЛИ КОМЕРЦ" Струга	---	380	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"Е-МА-СТИЛ" ДОО Скопје	---	381	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПАЛМА СИЛ" Скопје	---	382	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МОВИТЕР" Виница	---	383	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИДНИНА" Неготино	---	384	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЛАБЕКО ДООЕЛ" Скопје	---	385	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕМРАН КОМЕРЦ" Гостивар	---	386	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ХАСАТ-ФРУИТ ДООЕЛ" Ресен	---	387	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"МИС КОМЕРЦ" Струмица	---	388	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БАЦО" Богданци	---	389	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"АДРИЈУС" Скопје	---	390	Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за ѓубриња		
"ЈОЛМАР" Гевгелија	---	391	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

ЕВРО МАКЕДОНСКИ СЕРВИС Скопје	---	392	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВЕ КА" ДООЕЛ Струмица	---	393	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПРОТЕИН" Скопје	---	394	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СОЛИДНОСТ" АД Скопје	---	395	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

"ФЕРО СПЕКТАР ДООЕЛ" Тетово	---	396	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ВАРДАР 03" Градско	---	397	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ДРАЧ СТИЛ-СВ" Скопје	---	398	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ИНТЕРЛА" ДОО Струга	---	399	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТЕХНО ИНВЕСТ" Прилеп	---	400	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТД БОЈАДА ДООЕЛ" Струга	---	401	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МОНО ТРЕЈД" Скопје	---	402	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИНТЕРКООП" ДОО Скопје	---	403	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТЕХНОФИЛЛ" Скопје	---	404	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАСЕ КОМЕРЦ" Штип	---	405	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РЕАЛ КОМПАНИ" Скопје	---	406	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПРИМА ИМП- ЕКСП" ЛТД Скопје	---	407	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"ГЛОБАЛ ПРОИНВЕСТ" Битола	---	408	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЈЕТА СТИЛ" Кондово	---	409	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВА ЗЕЛЕ ПРОМ" Струмица	---	410	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БЕКАМП" Скопје	---	411	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕУРОФАРМ БИО" Богданци	---	412	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРОЗ СА" Прилеп	---	413	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПОРЧИНО" ДОО Кочани	---	414	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЈАВОР КОМЕРЦ" Скопје	---	415	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"ДЕВИК-М Д.О.О" Струмица	---	416	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ФЛОРЕС" Скопје	---	417	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"МАР 2002" Скопје, с. волков	---	418	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВТ КОМПАНИ" Скопје	---	419	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ДЕВИК-М Д.О.О" Струмица	---	416	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ФЛОРЕС" Скопје	---	417	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"МАР 2002" Скопје, с. волков	---	418	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВТ КОМПАНИ" Скопје	---	419	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТАРГЕТ" Струмица	---	420	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТУТУРЕ КОМПАНИ" ЗЗ Охрид	---	421	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАК ПРОГРЕС" Виница	---	422	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СТРУМКА ДООЕЛ" Куманово	---	423	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БИТЕКСИМО" Битола	---	424	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КИСИ ПРОМЕТ" Струмица	---	425	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЈАНЕ КОМПАНИ" Струмица	---	426	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФУЛАКИС" Кавадарци	---	427	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БАСТУМ" Охрид	---	428	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИНТЕРТОПИНГ" Тетово	---	429	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БИМА" Штип	---	430	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАКЕДОНИЈА ТАБАК 2000" Скопје	---	431	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ФРИМАК" Струмица	---	432	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИРИС КОМЕРЦ 09" Струга	---	433	Закон за производи за заштита на растенијата		---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДРВО ЕЛЕМЕНТ" Штип	---	434	Закон за производи за заштита на растенијата		---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИНТЕРВУД" Скопје	---	435	Закон за производи за заштита на растенијата		---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ДРВО ПРОМЕТ" Скопје	---	436	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАЈА ХЕЛАС" ДООЕЛ Штип	---	437	Закон за производи за заштита на растенијата		---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЃОКО ПРОМЕТ" Луботен-Скопје	---	438	Закон за производи за заштита на растенијата		---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАЛМЕ"ДООЕЛ Струга	---	439	Закон за производи за заштита на растенијата		---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

"ЈАДРАН ГОТИНО ФУДС" Неготино	---	440	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТИНО ТРАДЕ" Битола	---	441	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИНТЕР ГАМА" Скопје	---	442	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РУДИ КОМЕРЦ" Куманово	---	443	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

"ФДС ЗА ТУТУН" ДООЕЛ СКОПЈЕ Скопје	---	444	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ЕУРО ИТА" Кавадарци	---	445	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ВИКТОР 92 Г" Прилеп	---	446	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ИЗВОР" ДООЕЛ Скопје	---	447	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

"ИМПЕРИЈАЛ КОМПАНИ" Скопје	---	448	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ДИДА" Скопје	---	449	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ПАРАФАРМ АС" Скопје	---	450	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"УНИМАК" ТД Скопје	---	451	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТРОФИКАЛ" Гевгелија	---	452	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"НБ КОМПАНИ" Тетово	---	453	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЗЛАТНО ЗРНО" Скопје	---	454	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРО ПРО" ДОО Валандово	---	455	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БЕ БИ ТРАНС" Гостивар	---	456	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БЕЛГИЈА ТИМИ КОМПАНИ" Тетово	---	457	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БРИЛИАНТ" Штип	---	458	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЛИОН КОМЕРЦ" Скопје	---	459	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЈАВОР РЕКА" Кавадарци	---	460	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РИНДЗО МАК 2001" Тетово	---	461	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МЕГА ПЛАН" Гевгелија	---	462	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДАМЕКС" Скопје	---	463	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ТОДОР ВЕЛКОВ" Куманово	---	464	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПАСКАЛИН" Гевгелија	---	465	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВАИД ТРАНС" Скопје	---	466	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВАНЕ КОМ 2000" Скопје	---	467	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

"СИМСОН ТРАНС"ДООЕЛ Каменица	---	468	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВЕТЕКС" Велес	---	469	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПИЛАНА ПЛАЧКОВИЦА ЕЛ МИК"ДООЕСкопје	---	470	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТОБАКО 21" Скопје	---	471	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЛИЛИУМ" ДООЕЛ Битола	---	472	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВЕ-КА ПРОМЕТ" Струмица	---	473	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МОЕ ПИЛЕ ДООЕЛ" Скопје	---	474	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФЛОРА КОМ" Скопје	---	475	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВАРИМПЕКС" Скопје	---	476	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"А ГАФИ" Тетово	---	477	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"НЕСА КОМЕРЦ" Радовиш	---	478	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФУНГИ ФЛОРА" Радовиш	---	479	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИРИС ПРОМ" Штип	---	480	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СТЕФАН" ДООЕЛ С.ВОЃАНИ Кривогаштани	---	481	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДАР ХРИС" Кичево	---	482	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДПТУ ПАПРИКА" Скопје	---	483	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МВ КОМЕРЦ" Гевгелија	---	484	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕУРОСЕМЕ" ДОО Скопје	---	485	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЖИТО ВАРДАР" Скопје	---	486	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДЕНДРО" ПП Скопје	---	487	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"МН КОМПАНИ" ДОО Македонија	---	488	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"С Б В КОМПАНИ" Скопје	---	489	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СИКА" ДОО Скопје	---	490	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПЕРЛА ТРЕЈД" Битола	---	491	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕУРО БРЕНД" Штип	---	492	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДЕКА ДЕМ" Скопје	---	493	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПИКА" ДООЕЛ Берово	---	494	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КОЛИД КОМПАНИ" Струмица	---	495	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПРОНЕК МАК" Струмица	---	496	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЖИТО ПРОМ" Куманово	---	497	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТД. ДИРЕКТ МАРКЕТ ДООЕЛ" Скопје	---	498	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЗЛАТЕН КЛАС" Гевгелија	---	499	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ХЕРБА БЕН" Скопје	---	500	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕУРОКОМЕРЦ" Гостивар	---	501	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДПТУ КОЛА ДУСИЦА ДООЕЛ" Скопје	---	502	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СТЕЛА ШПЕД" Куманово	---	503	Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

"ФРУКТА УНИ ПРОМ" Скопје	---	504	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"САМАРИЈА" Радовиш	---	505	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"САЛАМАК МБ" Скопје	---	506	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"САМАРИА" Радовиш	---	507	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СЕПТИМА" ДОО Скопје	---	508	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"НЕКТАРОКООП" Куманово	---	509	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРАР ТРЕЈД" ДООЕЛ Скопје	---	510	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАЗДРАЧА" ПТП Гостивар	---	511	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СИГНАС"ДООЕЛ Струга	---	512	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РЕСТОРАН КАЈ ГИНО" Скопје	---	513	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАТЕЈ КОМПАНИ" Скопје	---	514	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРО ЦЕНТАР" Кочани	---	515	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДИМЕТ" ТП Скопје	---	516	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПАЛОНИДИ КОМПАНИ" Струмица	---	517	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРОГОЛД" ЕКСПОРТ ИМПОРТ Скопје	---	518	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
" ЈУЛИ ОР " ДООЕЛ Скопје	---	519	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЗОНИ МАК" Струмица	---	520	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЛИВАДА ПРОМЕТ" Битола	---	521	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"Д.П.П.КАДИНО ИНДУСТРИ ГРУП" Скопје	---	522	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ОРАНЗЕРИИ ДОБРА" Коцани	---	523	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БАДЕЛ" ДОО Скопје	---	524	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ШУКЛЕВ КОМПАНИ" Гевгелија	---	525	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГАРИКУС" ДООЕЛ Битола	---	526	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДАТА ПЛЪОС" Тетово	---	527	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"ЈОРДАНОВ ЦОМПАНС" Коцани	---	528	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕВРОПА" Штип	---	529	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРО БИНИ"ДООЕЛ Кондово	---	530	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КАЛИМАН ЦАРИБЕ" ДООЕЛ Скопје	---	531	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РУДИНЕ СКОПЈЕ" Скопје	---	532	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЖИКА КОМЕРЦ" Ново Село	---	533	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТЕМПОРАТОР" ДОО Струмица	---	534	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЈОВАН КОМ" Ресен	---	535	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"ИНТЕГРАЛ" ДООЕЛ Пробиштип	---	536	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МУЛТИ МАКРОПЛОД" Струмица	---	537	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КАДИНО"	---	538	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПАНАКОМ ДООЕЛ" Скопје	---	539	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

				Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЈАНИ КОМПАНИ" ДООЕЛ Скопје	---	540	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---	
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија			
"ПРОИМПЕКС" Тетово	---	541	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---	
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија			
"КСЕНОС" Демир Хисар	---	542	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---	
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија			
"ФИЛИЈАС" Скопје	---	543	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---	

"КРУШОПЕК" Скопје	---	544	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"КРУШОПЕК" Скопје	---	544	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"КРУШОПЕК" Скопје	---	544	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕКО ПРОДУКТ" Скопје	---	545	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ЕКО ПРОДУКТ" Скопје	---	545	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ЕКО ПРОДУКТ" Скопје	---	545	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ТРОПИКАЛ" Струмица	---	546	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"ТРОПИКАЛ" Струмица	---	546	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ИВ КОМЕРЦ" Скопје	---	547	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИВ КОМЕРЦ" Скопје	---	547	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВЕЈС КОМ" Дебар	---	548	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АДРИАТИК КОМЕРЦ 94" Куманово	---	549	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕЛКОИНГ ДОО" Скопје	---	550	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПУТСКО-КОМЕРЦ- ЦОМПАНИ"ДООЕЛ Македонски брод	---	551	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"БРУСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Скопје	---	552	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ТЕХНО РЕМОТ ДЈ" Куманово	---	553	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"БК ТРАНС ТРЕАДЕ" Скопје	---	554	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ЕУРО НАТУРЕ" Струмица	---	555	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЛИОН" ДООЕЛ Свети Николе	---	556	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕЛЕКТРИК ДИЗАЈН" Богданци	---	557	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"СВИС ЛИОН АГРАР" ДОО Скопје	---	558	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈЕ" Скопје	---	559	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА" Велес	---	560	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРОУНИВЕРСАЛ И.М.ДОО" Скопје	---	561	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФРУТБЕРРИ ДООЕЛ" Струмица	---	562	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФИЛТАМ" ДООЕЛ Скопје	---	563	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КОКИ ЛУКС" Свети Николе	---	564	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕКСТА МЕИН" Борце ДОО Куманово	---	565	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АЛМЕЦ ТРЕСД ДООЕЛ" Скопје	---	566	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
ЦУТЕР ЛТД Скопје	---	567	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РИО КОМЕРЦ" Гостивар	---	568	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ХАДЗИСКИ" ДООЕЛ Куманово	---	569	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ФУД ТЕХНОЛОГИ" Скопје	---	570	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИВЕ-ДАМ" Кманово	---	571	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
"КАЛЦ КОМПАНИ" Скопје	---	572	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"С Ј КОМПАНИ" Скопје	---	573	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за ѓубриња		
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ЦЕКО ФАМ" Пехчево	---	574	Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
			Закон за здравјето на растенијата		
"ЕКО ГРОЗД ДООЕЛ" Гевгелија	---	575	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за ѓубриња		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"БР ТРАНС ТРЕЈД" Скопје	---	576	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИНТЕРНЕА ДООЕЛ" Скопје	---	577	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПЛОДОВИ ФРУКТУС" Валандово	---	578	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МИЛД" Струмица	---	579	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

				Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЧКРЕПА ТРАНС" ПП Битола	---	580	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---	
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија			
"БИМФООД" ДОО Прилеп	---	581	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---	
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија			
"ВИНИВЕТ ПЛУС" Скопје	---	582	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---	
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија			
"ЕРСА ТРАНСПОРТ 93" Скопје	---	583	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---	

"ПУЦКО КОМЕРЦ КОМПАНИ"ДОО Пласница	---	584	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДПТУ ПУСКО КОМЕРС" Пласница	---	585	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИМБ" Млекара Битола	---	586	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДАВОС" Скопје	---	587	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

				Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
				Закон за здравјето на растенијата		
"ШКЕКА КОМПАНИ" ДООЕЛ Скопје	---	588		Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		---
				Закон за производи за заштита на растенијата		
				Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
				Закон за здравјето на растенијата		
				Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ПБ КОНСТРАКШ" Скопје	---	589		Закон за производи за заштита на растенијата		---
				Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
				Закон за здравјето на растенијата		
				Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЛПД СИСТЕМ" Скопје	---	590		Закон за производи за заштита на растенијата		---
				Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
				Закон за здравјето на растенијата		
				Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЗЕКО-ПРОМ ДООЕЛ" Ресен	---	591		Закон за производи за заштита на растенијата		---
				Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
				Закон за здравјето на растенијата		
				Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АЛФА СЗД ДООЕЛ" Кочани	---	592	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ОРБЕЛА" Кочани	---	593	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДУШАН КИРИЌ" Кавадарци	---	594	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
АДМС ЗИК СТРУМИЦА Струмица	---	595	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"МИЛ-ДРАГ БЛАГИЦА" ДООЕЛ Куманово	---	596	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ТРИ МИЛ Р ЦХЕДОМИР ДООЕЛ" Скопје	---	597	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ЈУГЕНТ ТРАНС" Гевгелија	---	598	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ЕПХОКА-МК" Скопје	---	599	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"НИМЕКС С & А" Скопје	---	600	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВЕТИЛ" Скопје	---	601	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"КОЛА" Скопје	---	602	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДООСТРИЈЕЛАЦ" Боснаи херцегов	---	603	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

"А А АИДА" ТД ДООЕЛ ЕХПОРТ Скопје	---	604	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ХИЛФСОРГАНИСА ТИОН" Скопје	---	605	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ДЕВИК" Струмица	---	606	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ДООЕЛ ЗИ-ВА ЈАЈЦЕ" Велес	---	607	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

"МТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Охрид	---	608	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МАКРО БИОТИКА" Скопје	---	609	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МИЛЕ ИНЖИНИРИНГ" МИЛЕ ДООЕЛ Скопје	---	610	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ГЕН ХОЛДИНГ ДООЕЛ" Гостивар	---	611	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

"ЗАМРЗНАТА ХРАНА" Скопје	---	612	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РОГУС ТРАНС" Кавадарци	---	613	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЖИВИНАРСКА ФАРМА 6 БРАЌА" Скопје	---	614	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРОФРУКТ КОМПАНС" Неготино	---	615	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВЕМА ЕМИЛ" Скопје	---	616	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА" ДОО Скопје	---	617	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"МЕДИУМ ЕКСПОРТ" Скопје	---	618	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ОЛИВЕР КОМПАНИ 2010" Струмица	---	619	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ВЕЛА КОМЕРЦ" Струмица	---	620	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЖИЛЕ КОМЕРЦ" Куманово	---	621	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"К&Д ПАЛЕТИ ДООЕЛ" Охрид	---	622	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ГАЛА КАФЕ ЕСПРЕСО" Тетово	---	623	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

АД "МАКОШПЕД" Скопје	---	624	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		
"БИМ" Свети Николе	---	625	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	---	---
			Закон за производи за заштита на растенијата		
"ХРИБО РАКОТВОРБИ" Прилеп	---	626	Закон за здравјето на растенијата	---	---
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДРВО ПРОМ" Охрид	---	627	Закон за производи за заштита на растенијата	---	---
			Закон за здравјето на растенијата		

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДРАГАН" Велес	---	628	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ДРАГАНА КОМЕРЦ" Куманово	---	629	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ГРУПАЦИЈА ВИКСТЕ" Скопје	---	630	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство Закон за здравјето на растенијата Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"АГРО ВИТАНА" ДООЕЛ Богданци	---	631	Закон за производи за заштита на растенијата Закон за ѓубриња	---	---

			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ИНТЕР ЕКСПОРТ"			Закон за производи за заштита на растенијата		
Струмица	---	632	Закон за ѓубриња	---	---
			Закон за државниот инспекторат за земјоделство		
			Закон за здравјето на растенијата		
			Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија		
"ЕКСТРА"			Закон за производи за заштита на растенијата		
Скопје	---	633	Закон за ѓубриња	---	---